

20101583313

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА ИЗВОЗ НА СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА
УПОТРЕБА**

2010
.07-4959/1
6 2010

Ѓорге Иванов,

Трајко Вељаноски,

ЗА К О Н

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА ИЗВОЗ
НА СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА**

1
” 82/2005 84/2007), 1 (“ :
” ,
“
2 2 3 : “
“2. „
;
;

(6)

“

“

(7)

“

6

8

(1)

“

“

“

:

(2)

:

“

“

:“

“

(3)

”

“

:”

“

(4)

“

“

“

“

:“

“

7

9

:

„(1)

8

(1)

(2)

,

(2)

(1)

:

,

,

,

(3)

.

,

,

“

8

11

“

“

:“

“

“

“

:“

:

“

“

:

“

1

2008/944

8

2008“.

9

12

:

„(1)

,

,

:

-

,

-

,

(2)

:

-

,

,

,

- ,

- .“

10
13 :

„(1) 11 12 ,

(2) ’ (1) . “

IV “ 11 “ : “
“.

12
14 (2) (3), :

“ (3)
:

-

- ,

-

-

“

13
17 (1) “ “ : “ “,
“ “ : “ “

14
18 (5) “ “ : “ “

15
20 :

„(1)
(2)

(3) (2)
:

-

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

-

-

-

“

20

16

20- 20- , :

(1)

“ 20-

(2)

(1)

(3)

(2)

20-

“

17

„(1) 22

:
10.000 15.000

-

6 (1), (3), (4)

(5)

(2)

2.000 3.000

(1)

(3)

(1)

(4)

(1)

(5)

(1)

“

18

22

22- , 22- , 22- , 22- , 22- , 22- 22- ,

:

(1) 10.000 15.000 „ 22-

(6- (1), (3), (4) (5)).

(2) 2.000 3.000

(1)

(3) (1) ,

(4) (1) ,

,

(1) 4.000 6.000 22-

- , :

- (14 (2)) (14

(1) 2).

(2) 800 1.200

(1)

(1) 4.000 6.000 22-

(14 (3) 2).

(2) 800 1.200

(1)

(1) 2.000 3.000 22-

- , :

- (14 (2) 1),

- (14 (2) 3)

- , , ,

,

(17 (1)).

(2) 400 600

(1)

(1) 2.000 3.000 22-

- , :

- (14 (3) 1),

- (14 (3) 3)

- , , ,

,

(2) (17 (1). 400 600)

(1)

22 22- 22-

20.000 30.000

22 22- 4.000 6.000 22-

19

”

”

“ ’